

Податоци кои се потребни за секој професор за ажурирање на интернет страната на Флф:

Име, презиме и титула:	проф. д-р Наташа Стојановска-Илиевска, доцент
Наслов на докторат и година:	Анализа на перифрастичните предикати во англискиот и македонскиот јазик, 2014.
Наслов на магистратура и година:	Показатели на каузалната релација во англискиот и во македонскиот јазик, 2006.
Година на дипломирање и каде:	Катедра за англиски јазик и книжевност, Филолошки факултет „Блаже Конески” - Скопје,
Наставна област:	Англиски јазик, англиска лингвистика
Области на истражување:	Англиска лингвистика
e-mail:	
Телефонски бр. кабинет:	(02) 32 40 453
Термини за консултации:	

Настава на додипломски студии:	Современ англиски јазик
Настава на постдипломски студии:	
Настава на докторски студии:	

Кратка биографија:	<p>Дипломирала 1997 година на Катедрата за англиски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет при универзитетот „Св.Кирил и Методиј”. Во 1999 се здобива со Напредна диплома по образование и професионално усовршување од Универзитетот на Источна Англија во Велика Британија. Во 2004 добива стипендија од Норвешкиот истражувачки совет и се запознава со примената на корпусната лингвистика во јазичните истражувања на Универзитетот во Берген, Норвешка. Во 2007 го стекнува научниот степен магистер на филолошки науки, а во 2014 станува доктор по филолошки науки од Филолошкиот факултет при универзитетот „Св.Кирил и Методиј”.</p> <p>На Катедрата за англиски јазик и книжевност предава Современ англиски јазик. Има преведено и повеќе статии, монографии и литературни дела, меѓу кои и</p>
--------------------	---

	<p>Љубовта на последниот магнат од Ф.С.Фицџералд. Таа е национален координатор за проектот <i>International Corpus of Learner English</i>, кој се спроведува во Центарот за англиска корпусна лингвистика во рамките на Католичкиот универзитет во Лувен, Белгија. Освен тоа, има одржано повеќе серии на обуки за наставници по англиски јазик организирани од Британскиот совет, од кои една двомесечна обука во својство на е-модератор.</p>
--	---

<p>Текстови во научни списанија:</p>	<p>„Перифрастичните предикати (ПП) со <i>дава</i> во кои е присутно метафоричкото проширување за меѓучовечка комуникација” <i>Philological Studies</i>, Vol. XIV, Issue 2, стр. 240-259)</p> <p>Македонските предлози – индикатори на причинската релација и нивните англиски преводни еквиваленти“. Македонски јазик LXIII (стр. 242-254). Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков”, 2012.</p> <p>“Word-Formation Trends in ICT English“ in the Proceedings from the International Conference: English Studies in a European / Global Context: Current Issues, Future Trends: 50<sup>th</sup> Anniversary of the Department of English Language and Literature (p.125-132). Скопје, Филолошки факултет “Блаже Конески” 2011.</p> <p>„Причинската релација и семантички блискозначните релации“. Годишен зборник на Филолошки факултет „Блаже Конески” (Книга 36), стр. 311-319. Скопје, Филолошки факултет „Блаже Конески” 2010.</p> <p>„Македонските причински сврзници и нивните англиски преводни еквиваленти“. Славистички студии бр. 13 (стр.227-242), Скопје, Катедра за славистика при Филолошкиот факултет „Блаже Конески”, 2009.</p>
<p>Текстови во книги:</p>	
<p>Книги:</p>	
<p>Рецензии на книги:</p>	
<p>Преводи:</p>	
<p>Учество на конференции:</p>	
<p>Проекти:</p>	

(главен истражувач/истражувч)	
-------------------------------	--